

# Службен весник

## на Република Македонија

Број 130

13 јули 2016, среда

година LXXII

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3222. <b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на спроведување на селекција и избор на кандидат за полицаец и начинот на работа на Комисијата за избор на кандидат за полицаец.....	2	3226. <b>Правилник</b> за содржината, видот и форматот на материјалите кои се доставуваат до Кинотеката на Македонија како задолжителен примерок.....	4
3223. <b>Правилник</b> за висината на надоместокот на трошоците во постапката за нострификација врз основа на направените реални трошоци.....	3	3227. <b>Решение</b> за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	5
3224. <b>Правилник</b> за висината на надоместокот на трошоците во постапката за нострификација врз основа на направените реални трошоци.....	3	3228. <b>Решение</b> за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	5
3225. <b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на прием на студентите во државните студентски домови.....	3	3229. <b>Решение</b> за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	5
		3230. <b>Решение</b> од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	5
		<b>Огласен дел</b> .....	1-24

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

3222.

Врз основа на член 206 став (1) алинеја 3 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/14, 116/14, 33/15, 5/16 и 120/16), министерот за внатрешни работи донесе

### П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СЕЛЕКЦИЈА И ИЗБОР НА КАНДИДАТ ЗА ПОЛИЦАЕЦ И НАЧИНОТ НА РАБОТА НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР НА КАНДИДАТ ЗА ПОЛИЦАЕЦ

#### Член 1

Во Правилникот за начинот на спроведување на селекција и избор на кандидат за полицаец и начинот на работа на комисијата за избор на кандидат за полицаец („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/15), во членот 2 став (2) во алинејата 12 зборовите „и есеј“ се бришат.

#### Член 2

Во членот 11 ставовите (2) и (3) се менуваат и гласат:

„(2) Бодирањето од став (1) на овој член се врши на следниот начин:

- резултати од фазата проверка на моторички способности – 40 бодови;
- резултати од фазата психолошки тест – 40 бодови;
- резултати од фазата писмено тестирање – 40 бодови;
- резултати од фазата интервју – 20 бодови.

(3) За продолжување на селекцијата, односно вклучување во следната фаза на селекцијата, пријавените лица за фазите од ставот (2) алинеи 1 и 2 на овој член треба да освојат најмалку 21 бод, за фазата од алинеја 3 треба да освојат најмалку 30 бода, а за фазата од алинеја 4 треба да освојат најмалку 11 бода.“

#### Член 3

Во член 15 во ставот (5) зборовите „од Министерството“ се бришат, а по зборот „лекар“ се става точка.

#### Член 4

По членот 15 се додава нов член 15-а кој гласи:

#### „Член 15-а

(1) Моторичките способности на пријавените лица се утврдуваат преку изведување на следните вежби:

- „Склекови“, се оценува бројот на правилно изведени склекови во интервал од 10 секунди. Минимален број на склекови за мажи е 9, а за жени е 6.
- „Стомачни подигања“, се оценува бројот на правилно изведени стомачни подигања во интервал од 30 секунди. Минимален број на стомачни подигања за мажи е 16, а за жени е 12.

- „Скок во далечина од место“, се мери должината на скокот од одразното место до доскочното место со петите на нозете. Минимална должина на скокот од одразното место до доскочното место изнесува 220 сантиметри за мажи и 160 сантиметри за жени. Скокот од далечина од место се изведува во два обиди, а во табеларниот преглед од член 15 став (3) се бодира подобриот резултат.

- „Спринт на 20 метри“, се мери времето од стартот до целната линија поставена на 20 метри. Минимално време за мажи изнесува 3,35 секунди, а за жени изнесува 3,50 секунди.

- „Спринт на 100 метри“, се мери времето од стартот до целната линија поставена на 100 метри. Минимално време за мажи изнесува 15 секунди, а за жени изнесува 18 секунди.

- „Трчање на 1500 метри за мажи“, се мери времето од стартот до целната линија поставена на 1500 метри. Минимално време изнесува 5 минути и 25 секунди. „Трчање на 800 метри за жени“ се мери времето од стартот до целната линија поставена на 800 метри. Минимално време изнесува 3 минути.

(2) Бодовите од проверка на моторички способности претставуваат збир од добиените бодови од сите поединечни вежби.

(3) Доколку пријавеното лице не го исполни утврдениот минимум само на една од поединечните вежби, ќе се смета дека ја поминал фазата проверка на моторичките способности доколку кумулативниот збир на добиените бодови од останатите поединечни вежби изнесува најмалку 21.

#### Член 5

Во член 17 во став (1) зборовите „опфаќа два дела: општо-образовен тест и изработка на есеј“ се заменуваат со зборовите „претставува решавање на општо-образовен тест“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Местото и времето на спроведување на писменото тестирање се определува од страна на Комисијата“.

Во ставот (3) по зборот „тестирањето“ запирањето се заменува со точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Ставот (4) се брише.

#### Член 6

Членот 19 се брише.

#### Член 7

Во член 24 по ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

„(3) Во случај кога со безбедносната проверка е утврдено дека постои безбедносен ризик од вработување на лицето, од страна на Комисијата дополнително се вклучува следното лице од изготвената листа од член 12 на овој правилник.“

#### Член 8

Во членот 27 по зборовите „селекцијата“, се додаваат зборовите „извршената безбедносна проверка и извршените здравствени прегледи“.

#### Член 9

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22.6-43321  
13 јули 2016 година  
Скопје

Министер  
за внатрешни работи,  
м-р **Митко Чавков**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И  
НАУКА****3223.**

Врз основа на член 159 став (2) од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15 и 30/16), министерот за образование и наука донесе

**П РА В И Л Н И К  
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ЗА НОСТРИФИКАЦИЈА ВРЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ РЕАЛНИ ТРОШОЦИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува висината на надоместокот на трошоците во постапката за нострификација врз основа на направените реални трошоци.

**Член 2**

Висината на надоместокот на трошоците во постапката за нострификација се определува во висина на направените реални трошоци и тоа за нострификација на завршено основно образование, односно за завршено одделно одделение од основното образование во странство и изнесува 2.000,00 денари.

Со износот од став 1 на овој член се покриваат направените реални трошоци во постапката за нострификација на завршено основно образование, односно за завршено одделно одделение од основното образование во странство.

**Член 3**

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 20-9934/1  
7 јули 2016 година  
Скопје

Министер  
за образование и наука,  
**Пиштар Лутфиу, с.р.**

**3224.**

Врз основа на член 85-а став 2 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15 и 30/16), министерот за образование и наука донесе

**П РА В И Л Н И К  
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ЗА НОСТРИФИКАЦИЈА ВРЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ РЕАЛНИ ТРОШОЦИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува висината на надоместокот на трошоците во постапката за нострификација врз основа на направените реални трошоци.

**Член 2**

Висината на надоместокот на трошоците во постапката за нострификација се определува во висина на направените реални трошоци и тоа за нострификација на завршено средно образование, односно за завршена одделна година од средното образование во странство и изнесува 3.000,00 денари.

Со износот од став 1 на овој член се покриваат направените реални трошоци во постапката за нострификација на завршено средно образование, односно за завршена одделна година од средното образование во странство.

**Член 3**

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 20-9934/2  
7 јули 2016 година  
Скопје

Министер  
за образование и наука,  
**Пиштар Лутфиу, с.р.**

**3225.**

Врз основа на член 25 став (3) од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/13, 120/13, 41/14, 146/15 и 30/16), министерот за образование и наука донесе

**П РА В И Л Н И К  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИТЕ ВО ДРЖАВНИТЕ СТУДЕНТСКИ ДОМОВИ****Член 1**

Во Правилникот за начинот на прием на студентите во државните студентски домови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 89/13 и 98/13), во членот 2 се додава нова алинеја 1, која гласи:

„- редовни студенти запишани по прв пат на додипломски судии од прв циклус;“

**Член 2**

Во член 4 во ставот 2 зборовите „три месеци“ се заменуваат со зборовите „еден месец“.

**Член 3**

Членот 6 се менува и гласи:

„Приемот на студентите во домовите се врши според:

- успех во учењето, односно успех остварен во текот на студирањето,
- семејно-материјалната положба на студентот и
- редовноста во студирањето за студенти од втора и повисоките години.“

**Член 4**

Во член 9 ставот 2 се менува и гласи:

„По основ на успехот остварен во текот на студирањето, бодовите се добиваат врз основа на следната формула: Максимални бодови од остварен успех = Просечен успех X 7.“

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„За студентите од член 8 од овој правилник по основ на успехот од дипломата за завршено средно образование бодовите се добиваат врз основа на следната формула: Максимални бодови од остварен успех = Просечен успех X 14.“

Ставот 3 станува став 4.

## Член 5

Во член 10 ставот 4 се менува и гласи:

„По основ на успехот остварен во текот на студирањето, бодовите се добиваат врз основа на следната формула: Максимални бодови од остварен успех = Просечен успех X 5.“

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„За студентите од член 8 од овој правилник по основ на успехот од дипломата за завршено средно образование бодовите се добиваат врз основа на следната формула: Максимални бодови од остварен успех = Просечен успех X 10.“

## Член 6

Во член 11 ставот 2 се менува и гласи:

„По основ на успехот остварен во текот на студирањето, бодовите се добиваат врз основа на следната формула: Максимални бодови од остварен успех = Просечен успех X 10.“

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„За студентите од член 8 од овој правилник по основ на успехот од дипломата за завршено средно образование бодовите се добиваат врз основа на следната формула: Максимални бодови од остварен успех = Просечен успех X 20.“

## Член 7

Во член 12 ставот 2 се менува и гласи:

„По основ на успехот остварен во текот на студирањето, бодовите се добиваат врз основа на следната формула: Максимални бодови од остварен успех = Просечен успех X 4.“

По ставот 3 се додаваат два нови става 4 и 5, кои гласи:

„Студентите од член 8 од овој правилник добиваат до 100 бода, при што до 50 бода добиваат за семејно-материјалната положба и до 50 бода по основ на успехот од дипломата за завршено средно образование.“

„За студентите од член 8 од овој правилник по основ на успехот од дипломата за завршено средно образование бодовите се добиваат врз основа на следната формула: Максимални бодови од остварен успех = Просечен успех X 10.“

Ставовите 4 и 5 стануваат ставови 6 и 7.

## Член 8

Членот 13 се брише.

## Член 9

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 20-10169/1  
11 јули 2016 година  
Скопје

Министер  
за образование и наука,  
**Пиштар Лутфиу, с.р.**

## МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

3226.

Врз основа на член 20 став (8) од Законот за аудиовизуелните добра („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 47/11, 51/11, 154/15 и 39/16), министерот за култура, донесе

## П РА В И Л Н И К

## ЗА СОДРЖИНАТА, ВИДОТ И ФОРМАТОТ НА МАТЕРИЈАЛИТЕ КОИ СЕ ДОСТАВУВААТ ДО КИНОТЕКАТА НА МАКЕДОНИЈА КАКО ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПРИМЕРОК

## Член 1

Со овој правилник се пропишуваат содржината, видот и форматот на материјалите кои се доставуваат до Кинотеката на Македонија како задолжителен примерок.

## Член 2

Од страна на продуцентот на аудиовизуелно добро (долгометражен филм) финансирано со средства од Буџетот на Република Македонија во износ поголем од 50% од неговата вкупна вредност, односно копродуцентот од Република Македонија на аудиовизуелно добро (долгометражен филм) кое е македонска мнозинска копродукција, веднаш по реализацијата на аудиовизуелното добро (долгометражен филм) до Кинотеката на Македонија се доставуваат неговата финална верзија и изворните материјали во следниов формат и содржина:

1. Магнетни ленти за чување податоци (LTO - Linear Tape-Open) од последните две генерации, форматирани и запишани со систем на податоци кои се запишуваат на магнетни ленти (LTFS -Linear Tape File System):

## а) Папка 1

Филм - ДЦП (некодирано ДЦП - збир на дигитални фајлови за прикажување во дигитално кино - DCP - Digital Cinema Package).

ДЦП со титлови на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски јазик.

## б) Папка 2

Трејлер - ДЦП (некодирано ДЦП, краток филм за промоција, рекламирање на филмот).

ДЦП со титлови на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски јазик.

## в) Папка 3

Дигитален мастер позитив на целиот филм и на трејлерот за понатамошно користење (Intermediate) H.264 1080P Rec709 или Apple Prores 1080P Rec709 или mjpg2000 1080P Rec709.

## г) Папка 4

Архивски материјали, сите формати неопходни за изработка на ДЦП за прикажување во дигитално кино - DCDM (Digital Cinema Distribution Master):

## Папка слика

Карактеристики на сликата: - TIFF 16 bit некомпресирани

Модел на боја (Color space): - XYZ

Резолуција (формат): - Рамен (Flat) (1998x1080 или 3996x2160), 1.85:1  
- Издолжен (Scope) (2048x858 или 4096x1716), 2.39:1  
- Полн (Full) (2048x1080 или 4096x2160) 1.9:1  
- ХДТВ (1920x1080 или 3840x2160), 16:9

## Папка звук

Карактеристики на звукот:  
Некомпресирани аудиофајлови, 24 Bit, 48 kHz.  
Mono WAV

(секој канал во посебен фајл, пр. 5+1 во 6 засебни монофајлови).

Папка титлови

Тип на фајловите: Font, XML-титлови или PNG-титлови или SRT-титлови.

д) Папка\_5

Изворни материјали (Source) - материјали во изворен формат настанати за време на продукцијата.

Слика и тон.

ѓ) Папка\_6

Останати материјали: EDL.AFL.XML, сценарио, скрипти, книга на снимање и друго.

е) Папка\_7

Пропаганден материјал: фотографии од снимање, плакати, летоци и друго.

2. 2,5“ внатрешни тврди дискови (форматирани во фајлови или слики препознатливи за различни оперативни системи - Ntfs-New Technology File System):

а) Папка\_1

Филм - ДЦП (некодирано ДЦП).

ДЦП со титлови на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски јазик.

б) Папка\_2

Трејлер - ДЦП (некодирано ДЦП, краток филм за промоција, рекламирање на филмот).

ДЦП со титлови на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски јазик.

в) Папка\_3

Дигитален мастер позитив на целиот филм и на трејлерот за понатамошно користење (intermediate) H.264 1080P Rec709 или Apple Prores 1080P Rec709 или mjpg2000 1080P Rec709.

### Член 3

Од страна на продуцентот на аудиовизуелно добро (долгометражен филм) финансирано со средства од Буџетот на Република Македонија во износ помал од 50% од неговата вкупна вредност, веднаш по реализацијата на аудиовизуелното добро (долгометражен филм) до Кинотеката на Македонија се доставуваат неговата финална верзија и изворните материјали во следниов формат и содржина:

1. Магнетни ленти за чување податоци од последните две генерации форматирани LTO (Linear Tape-Open) и запишани со систем на податоци кои се запишуваат на магнетни ленти - LTFS (Linear Tape File System):

а) Папка\_1

Филм - ДЦП (некодирано ДЦП).

ДЦП со титлови на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски јазик.

б) Папка\_2

Трејлер - ДЦП (некодирано ДЦП, краток филм за промоција, рекламирање на филмот).

ДЦП со титлови на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски јазик.

в) Папка\_3

Дигитален мастер позитив на целиот филм и на трејлерот за понатамошно користење (intermediate) H.264 1080P Rec709 или Apple Prores 1080P Rec709 или mjpg2000 1080P Rec709.

г) Папка\_4

Архивски материјали, сите формати неопходни за изработка на ДЦП за прикажување во дигитално кино - (DCDM - Digital Cinema Distribution Master):

Папка слика

Карактеристики на сликата: - TIFF 16 бита, некомпресирани

Модел на боја (Color space): - XYZ

Резолуција (формат): - Рамен (Flat) (1998x1080 или 3996x2160), 1.85:1  
- Издолжен (Scope) (2048x858 или 4096x1716), 2.39:1  
- Полн (Full) (2048x1080 или 4096x2160) 1.9:1  
- ХДТВ (1920x1080 или 3840x2160), 16:9

Папка звук

Карактеристики на звукот:

Некомпресирани аудиофајлови, 24 Bit, 48 kHz. Mono WAV

(секој канал во посебен фајл, пр. 5+1 во 6 засебни монофајлови).

Папка титлови

Тип на фајловите: Font, XML-титлови или PNG-титлови или SRT-титлови.

д) Папка\_6

Останати материјали: EDL.AFL.XML, сценарио, книга на снимање и друго.

ѓ) Папка\_7

Пропаганден материјал: фотографии од снимање, плакати, летоци и друго.

2. 2,5“ внатрешни тврди дискови (форматирани во Ntfs)

а) Папка\_1

Филм - ДЦП (некодирано ДЦП).

ДЦП со титлови на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски јазик.

б) Папка\_2

Трејлер - ДЦП (некодирано ДЦП, краток филм за промоција, рекламирање на филмот).

ДЦП со титлови на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на англиски јазик.

в) Папка\_3

Дигитален мастер позитив на целиот филм и на трејлерот за понатамошно користење на телевизија и мултимедија (intermediate) H.264 1080P Rec709 или Apple Prores 1080P Rec709 или mjpg2000 1080P Rec709.

### Член 4

Од страна на продуцентот на аудиовизуелно добро (краткометражен, краток документарен, анимиран, експериментален и алтернативен филм) веднаш по реализацијата на аудиовизуелното добро (краткометражен, краток документарен, анимиран, експериментален и алтернативен филм) до Кинотеката на Македонија се доставуваат неговата финална верзија - и изворните материјали на LTO-ленти (од последните две генерации форматирани и запишани со LTFS) или на 2,5“ внатрешни тврди дискови (форматирани во Ntfs) во формат и содржина од членот 2 од овој правилник.

### Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 52-2337/11  
7 јули 2016 година  
Скопје

Министер за култура,  
др **Елизабета Канческа-Милевска**, с.р.

## АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3227.

Врз основа на член 83, став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015, 192/2015 и 61/2016), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 1.6.2016 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Црничани, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Црничани престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Црничани.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-10450/1  
1 јули 2016 година  
Скопје

Директор,  
Славче Трпески, с.р.

3228.

Врз основа на член 83, став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015, 192/2015 и 61/2016), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 3.6.2016 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Битола-3, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Битола-3 престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Битола-3.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-10650/1  
3 јули 2016 година  
Скопје

Директор,  
Славче Трпески, с.р.

3229.

Врз основа на член 83, став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015, 192/2015 и 61/2016), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 3.6.2016 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Булачани, која е во надлежност на одржување на Центар за катастар на недвижности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Булачани престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Булачани.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-10651/1  
3 јули 2016 година  
Скопје

Директор,  
Славче Трпески, с.р.

## ФОНДНА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

3230.

Врз основа на член 161 од Законот на пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 44/14, 97/14, 160/14 и 188/14), член 8 од Уредбата за канцелариско и архивско работење („Службен весник на РМ“ бр.1/2014), в.д директорот на Фондот на пензиското и архивското работење го донесе следното

### РЕШЕНИЕ

#### Член 1

Да се воспостави Уписник за водење евиденција на обврзници за кои Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, изготвува решенија за задолжување со придонес.

#### Член 2

Содржината на Уписникот е дадена во прилог кој е составен дел на решението.

#### Член 3

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.03-3593/1  
8 јули 2016 година  
Скопје

в.д Директор,  
Шаип Зенели, с.р.





*Службен весник*  
на Република Македонија




[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
в. д. директор и одговорен уредник – Ангела Атанасова  
телефон: +389-2-55 12 400  
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016130